



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/2012)

1. Во Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 163/08, 43/09, 91/11 и 100/12), во точка 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 коишто гласат:

„По исклучок на ставот 2 од оваа точка, активните билансни и вонбилансни побарувања од ставот 1 од оваа точка не се коригираат за износот на извршената исправка на вредноста или за издвоената посебна резерва доколку станува збор за:

- изложеност на кредитен ризик кон клиент (вклучувајќи и влади и централни банки) со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеност на кредитен ризик кон клиент со кредитен рејтинг повисок од кредитниот рејтинг од алинејата 1 од овој став, но со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеност на кредитен ризик кон клиент за кој не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или БЗ (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг;

- изложеност на кредитен ризик кон клиент - нефинансиско лице којшто има побарувања врз основа на финансиски кредит еднаков или поголем од 31.000.000 денари од лице со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или од лице со повисок кредитен рејтинг, но со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- изложеност на кредитен ризик кон клиент - нефинансиско лице којшто има побарувања врз основа на финансиски кредит еднаков или поголем од 31.000.000 денари од лице за кое не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или БЗ (согласно со

рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

Во случаите кога изложеноста од ставот 3 алинеи 4 и 5 од оваа точка е поголема од износот на финансискиот кредит од тие алинеи, изложеноста не се коригира само за оној дел од исправката на вредноста, односно од посебната резерва за изложеноста во висина до износот на финансискиот кредит.“

2. Во точката 18 став 1, потточка г), зборовите: „БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или БааЗ“, се заменуваат со зборовите: „А- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или АЗ“.

Во потточка г) алинеја 2 и потточка е) став 1, зборовите: „А- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или АЗ“, се заменуваат со зборовите: „АА- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или АаЗ“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

За изложеностите од точка 1 од оваа одлука одобрени до денот на нејзиното влегување во сила, банката е должна да се усогласи со лимитите на изложеност и лимитите на вложувањата во нефинансиски институции, најдоцна до 31.12.2012 година.

О бр. 02-15/Х-4/2012
4.10.2012 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов